



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 5 јули 1963
Скопје
Број 25 Год. XIX

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

155.

На основа член 3 од Уредбата за посебниот додаток за инспекторите на сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/63), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА СООБРАЌАЈОТ

Член 1

За републичките инспектори на патниот сообраќај на јавните патишта и безбедноста на внатрешната пловидба се устанува посебен додаток во месечен износ до 7.000 динари.

Член 2

Висината на додатокот од претходниот член ја определува старешината надлежен за назначување според тежината на работата на работното место и според посебното стручно знаење на инспекторот.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1963 година.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1178/1
18 јуни 1963 година
Скопје

Претседател,
Александар Грличков, с. р.

156.

На основа член 3 од Уредбата за посебниот додаток за службениците овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и заштита на растенијата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/63), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

За службениците на републичките органи на управата, овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и

заштита на растенијата, се устанува посебен додаток во месечен износ до 7.000 динари.

Член 2

Висината на додатокот од претходниот член ја определува старешината надлежен за назначување, според природата и тежината на работата, одговорноста за работа на работното место и степенот на стручното знаење.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1963 година.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1349/1
18 јуни 1963 година
Скопје

Претседател,
Александар Грличков, с. р.

157.

На основа член 144 став 2 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

1. На одделни факултети на Универзитетот во Скопје во учебната 1963/64 година може да се запише на прва година следниот број на студенти:

1. Филозофски факултет:
на Групата за англиски јазик и литература
80 редовни студенти.
2. Медицински факултет:
а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 70 вонредни студенти;
б) на Стоматолошкиот отсек — 50 редовни и 35 вонредни студенти;
3. Земјоделско-шумарски факултет:
а) на Земјоделскиот отсек — 180 редовни студенти;
б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни студенти.

4. Технички факултет:

- а) на Градежниот отсек — 100 редовни и 40 вонредни студенти;
- б) на Архитектонскиот отсек — 80 редовни и 40 вонредни студенти;
- в) на Технолошкиот отсек — 80 редовни и 40 вонредни студенти;
- г) на Електромашинскиот отсек — 120 редовни и 40 вонредни студенти;

5. Економски факултет — 400 редовни студенти.

II. На сите останати факултети и групи на факултетите на Универзитетот во Скопје во учебната 1963/64 година ќе се врши упис на редовни и вонредни студенти без ограничување.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 1222/1

18 јуни 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

158.

На основа точка 1 став 2 од Наредбата за минималните услови што треба да ги исполнува издавачко претпријатие кое покрај издавачката дејност се занимава и со други дејности („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/62), Советот за култура на НРМ издава

НАРЕДБА

ЗА МИНИМАЛНИОТ ГОДИШЕН ОБЕМ НА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ИЗДАВАЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ПОКРАЈ ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ СЕ ЗАНИМАВА И СО ДРУГИ ДЕЈНОСТИ

1. Издавачко претпријатие кое покрај издавачката дејност се занимава и со други дејности во смисла на член 18 став 4 од Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи ќе се смета како издавачко, освен во случаите предвидени со сојузен пропис, и кога обемот на неговата издавачка дејност изнесува најмалку 500 авторски табаци годишно.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОВЕТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ

Број 10-393/1

6 јуни 1963 година

Скопје

Претседател,
Димче Левков, с. р.

159.

На основа член 8 од Правилникот за мерките и постапката за спречување, сузбивање и искоренување на чумата кај свињите и кокошките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/63), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ШТО ЌЕ
ГИ ВРШАТ ИСПИТУВАЊАТА НА ЧУМАТА КАЈ
СВИЊИТЕ И КОКОШКИТЕ**

1. Испитувањата од членот 1 точка 4 од Правилникот за мерките и постапката за спречување, сузбивање и искоренување на чумата кај свињите и кокошките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/63), ќе ги вршат лабораториите на:

- Ветеринарниот институт во Скопје
- Ветеринарно-дијагностичката станица во Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1698/2

12 јуни 1963 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Драги Трајановски, с. р.

160.

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46), по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СР Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА ЗА ПОМОШ НА
МЕНТАЛНО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ЛИЦА
ВО СР МАКЕДОНИЈА**

Според поднесените кон пријавата Правила, се одобрува основањето и работата на Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица во СР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Бр. 20-7740/63

од 3 јуни 1963 година

Скопје

Републички секретар,
Боро Чаушев, с. р.

161.

На основа член 81 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците, на својата седница од 12. VI. 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДАЧИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА СЛУЖБАТА НА РЕВИЗИЈА И ИНСТРУКТАЖА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Ревизионо инструкторската служба на Републичкиот завод за социјално осигурување (во натамошниот текст: ревизионо инструкторска служба) во вршење надзор над работата на комуналните заводи за социјално осигурување (во натамошниот текст: комунален завод) должна е непосредно и посредно да врши преглед на целокупното работење на комуналните заводи на територијата на СР Македонија, како и да врши преглед над работењето на другите организации во спроведувањето на социјалното осигурување.

II

Во извршување на своите задачи ревизионо-инструкторската служба ги има следниве должности:

1. врши непосредно увид во работата на комуналниот завод по сите гранки на социјалното осигурување со прегледот на списите и сите врсти на документација во поглед на остварувањето правата на осигурените лица и утврдува дали по донесените решенија се врши законита и правилна исплата;

2. испитува и утврдува дали законито и правилно се трошат средствата на заводот и на фондовите на комуналните заедници, како и благовремено обезбедување на тие средства;

3. ги утврдува незаконитостите и неправилностите во спроведувањето на договори склучени помеѓу комуналните заводи и други организации;

4. испитува во која мерка правилно се пресметува и уплатува придонесот за социјално осигурување и режискиот додаток;

5. врши преглед на финансиското работење со целостен или деломичен преглед и ревизија на книговодствената документација, со цел да се провери исправноста на документацијата од правна и сметковна страна, дава инструкции и предлози за подобрување и унапредување на службите за финансиско работење при заводите за социјално осигурување;

6. соработува со службата за општественото книговодство, надлежните и заинтересирани органи при комуните за подобрување работењето на комуналните заводи за социјално осигурување;

7. утврдува дали организационите единици на комуналниот завод соработуваат и водат доволно

грижа за правилното, економичното и ефикасно работење на заводот со цел за поголема продуктивност на работа и во тој смер дава потребни инструкции;

8. ја испитува законитоста и правилноста на актите за општо работење на заводот, исклучувајќи ги општите акти;

9. испитува и утврдува дали на време се покренува постапка за обештетување фондовите на социјалното осигурување;

10. проверува дали стручната спрема на работниците на комуналните заводи одговара на актот за систематизацијата и дали се работниците доволно искористени на своите работни места;

11. врши инструктажа на работниците на комуналните заводи и им укажува на незаконитостите и неправилностите во нивната работа во однос на правилното применување на прописите, општите акти на Собранието на комуналните заедници на социјалното осигурување и органите на заводот, како и на недостатоците во водењето на постапката и одолговлекувањето на истата;

12. ја испитува работата на други организации која се однесува на нивното непосредно учество во спроведувањето на социјалното осигурување.

III

Комуналните заводи се должни да им ги даваат на органите на ревизионо-инструкторската служба на увид сите книги, акти и документи и да им обезбедат сите податоци и обавестувања кои им се потребни во врска со извршувањето на нивните должности.

Работниците на комуналните заводи и организации должни се на барање на ревизорите-инструктори да даваат и писмени изјави и објаснења доколку овие од нив тоа го бараат.

IV

Во извршување на своите задачи ревизионо-инструкторската служба ги има следните овластувања:

1. ако утврди незаконитост или неправилност во решавање за правата на осигурените лица, актот го доставува веднаш на соодветната служба на Републичкиот завод поради укинување на решението по ревизија или по право на надзор;

2. одредува отклонување на пропустите во однос на правилното пресметување и уплатување на придонесот за социјално осигурување и режискиот додаток како и благовремено уплатување на овие придонеси;

3. ако утврди недостатоци во трошењето на средствата на комуналните заводи или фондовите на комуналните заедници ќе ја констатира најдената положба во ревизионен наод и ќе одреди примерен срок за нивното отклонување со напатствије за отклонување на истите;

Срокот за отклонување на недостатоците не може да биде покус од 3 дена, освен ако постои опасност од настанување на штета за општествената заедница, во кој случај недостатоците ќе се отклонат без одлагање.

Ако комуналниот завод, односно организацијата во одредениот срок не го отклони недостатокот, ревизионо инструкторската служба ќе поднесе предлог до надлежниот орган поради преземање потребни законски мерки;

4. ако утврди незаконитост или неправилност во трошењето средства на заводот или на фондите на комуналната заедница, ја утврдува најдената положба во ревизионен наод и поднесува за тоа предлог на надлежниот орган поради преземање на законски мерки;

5. ако утврди дека договорот, склучен помеѓу заводот и другите организации е незаконит или неправилен, го утврдува тоа во ревизионен наод и предлага мерки за неговото изменување или раскинување.

6. дава задолжителни писмени инструкции во однос на соработка на организационите единици на заводот и за правилното, економичното и ефикасно работење на комуналниот завод;

7. дава писмена наредба за покренување постапка за надомест на штета и одредува срок за покренување на таа постапка;

8. ако ревизионо-инструкторската служба утврди дека поодделни работници на комуналниот завод поради недоволна стручна спрема не ја обавуваат правилно работата и не даваат гаранција дека може уредно да ги обавуваат доверените им работи, ќе предложи на директорот, односно на управниот одбор на комуналниот завод да преземе соодветни мерки;

9. ако ревизорот не може да ја утврди правата положба на финансното и материјално работење на комуналниот завод односно организација, а основано се посомнева дека се сторени големи грешки во располагање со општествен имот ќе ја извести службата за општественото книговодство поради применување на одредбите од Законот за општественото книговодство;

10. ако ревизор-инструктор утврди дека одредените лица сториле големи неправилности може да предложи тие лица да се оддалечат од вршењето на финансиско-материјалната служба.

Надлежниот орган на заводот за распоредување на работниците на работни места, должен е веднаш да го земе во постапка предлогот на ревизорот-инструктор и за својата одлука го извести Републичкиот завод.

11. ако ревизорот-инструктор смета дека работникот на комуналниот завод, односно организација со извршените дејанија извршил кривично дело или стопански престап, должен е да поднесе барање за гонење до надлежниот јавен обвинител, за тоа ќе ги извести и органите на управувањето на комуналниот завод односно организација.

Ако пак утврдените дејанија претставуваат престап, ревизорот-инструктор должен е да поднесе пријава до органот надлежен за водење на административно-казнена постапка.

V

При вршењето на преглед — инструктора, ревизорот-инструктор треба да има пропишано овластување или легитимација за утврдување неговото својство на ревизор-инструктор.

VI

За извршениот преглед ревизионо-инструкторската служба составува ревизионен наод на самото место и го доставува на директорот на Републичкиот завод со одреден предлог поради преземање мерки. По еден примерок од ревизионен налаз се дава на претседателот на Комуналната заедница, управниот одбор и директорот на Комуналниот завод, односно организација.

Ревизионен наод се доставува веднаш по извршениот преглед, а најдоцна во срок од 3 дена.

Ако во ревизионниот наод се утврдени неправилности од материјално-финансовото работење на заводот, односно на организацијата, еден примерок на тој наод се доставува на службата на општествено книговодство.

VII

Службата за ревизија и инструктора е должна најмалку еднаш годишно да изврши преглед на целокупното работење од претходната година од сите комунални заводи од подрачјето на СР Македонија.

За работата од претходниот став како и проблемите што ќе се појавуваат во извршувањето на задачите определени со оваа одлука, Републичкиот завод за социјално осигурување поднесува периодични извештаи на Собранието на Републиката заедница.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на одобрувањето, а ќе се применува од 15. VI. 1963 година.

Број 02-1811/1

12. VI. 1963 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-899/2 од 20 февруари 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јованов Јосиф, роден на 9 март 1937 година во село Праведник, Титоввелешка околица, од татко Ристо и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Галев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(232)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11910/1 од 12 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вучевски Гаврило, роден на ден 27 март 1932 година во село Галичник, Тетовска околија, од татко Никола и мајка Доста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кузмановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (233)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6551/2 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на личното име на Жиков Жико, роден на 28 декември 1936 година во село Софилари, Штипска околија, од татко Штеријо и мајка Ниха, така што во иднина личното име ќе му гласи **Николов Зико**. Истовремено е одобрена и промената на фамилијарното име на другарката му Жикова Стана и во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Николова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (234)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9009/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Величков Виданче, роден на 28 октомври 1947 година во село Калниште, Штипска околија, од татко Величков Стојмир и мајка Ана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (235)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8095/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Калчева Ташија, родена на ден 5 април 1937 година во Богданци, Титоввелешка околија, од татко Калчев Кирил и мајка Калчева Тања, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Тања**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (237)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 4942/1 од 29 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мацовски Живко, роден на 28 февруари 1935 година во село Градец, Кумановска околија, од татко Трајко и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Горѓиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (238)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8663/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристески Илија, роден на ден 17 јуни 1935 година во Прилеп, Битолска околија, од татко Методија и мајка Спасија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Брашнаровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (224)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-12606/1 од 17 јуни 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Бошкова Богдана, родена на 13 август 1934 година во село Ваташа, Титоввелешка околија, од татко Киро и мајка Горица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Билјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (232)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Драги Леков од Радовиш поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Олга Фран Лекова од Радовиш, а сега во неизвесност.

Бидејќи сегашната адреса на тужената е непозната се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе ѝ го одреди за застапник Милан Јовановиќ, судииски приправник во овој суд, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 94/63.

(236)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Кирацовски Душан од село Трново, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Маркова Јован Елена, од с. Сопотско, Охридска околија.

Бидејќи тужената Елена е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот ќе ѝ одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 296/63.

(244)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16. II. 1963 година на страна 99, ред. бр. 7 е запишано следното: Земјоделската задруга „Генерал Темпо“ од с. Тработивиште, Штипско, е ставена во ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија на задругата се назначени следните лица: Димитар Маноилов, ликвидационен управник, Поповски Јанчо, книговодител, и Кушев Анани, благајник.

Задругата во ликвидација ќе ја потпишува ликвидациониот управник Димитар Маноилов.

Уписот во регистарот е извршен на основа решението на Народниот одбор на општината Делчево бр. 01-3033 од 28. VI. 1962 година и решението на Општинската ликвидациона комисија бр. 07-3201 од 11. VII. 1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 202/62.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. XI. 1962 година на страна 75, ред. бр. 2 е запишано следното: Општата земјоделска задруга „Заедница“, с. Бигла, Штипско, е ставена во ликвидација.

За членови на ликвидационата управа се назначени следните лица: Трајан Костадинов Димов, ликвидационен управник, Ристо Ѓорѓиев, књиговодител, и Милан Николов, благајник.

Задругата во ликвидација ќе ја потпишува ликвидациониот управник Трајан Костадинов.

Уписот во регистарот е извршен на основа решението на Народниот одбор на општината Делчево бр. 01-1954 од 19. IV. 1962 година и решението на Општинската ликвидациона комисија — Делчево бр. 04-2050 од 25. IV. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 165/62. (723)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ЗДРАВНАТА СТАНИЦА ВО С. ЧАШКА, ОКОЛИЈА ТИТОВВЕЛЕШКА

распишува
КОНКУРС

за еден Забар-дентиста

Услови: Да има завршено средна забарска школа и 2 години практика.

Плата по Правилникот за распределба на личниот доход или по договор.

Молбите се поднесуваат до Советот на Здравната станица, с. Чашка, Т. Велешка околија. (807)

КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ — ЖЕРОВЈАНЕ, ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА

распишува
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на Земјоделското стопанство „Шар“ Жеровјане;

2. Управители на основните училишта — настава на шиптарски јазик — во селата: Неготино, Пирок — Градец, Боговиње, Д. Палчиште, Челопек, Стенче, — настава на македонски јазик — и Радиовце — настава на македонски-шиптарски јазик.

У С Л О В И:

За работното место под точка 1 — висока стручна спрема со најмалку 3 години практика.

За работното место под точка 2 — виша педагошка школа, односно академија со 3 години практика во струката или средна стручна спрема со над 4 години практика на раководни места во струката.

Плата за работно место под т. 1 од Правилникот за распределба на личниот доход на Земјоделското стопанство „Шар“ — Жеровјане, а за точка 2 по ЗЈС и Одлуката за полагајните плати.

Молбите таксирани со 50 динари и биографиите да се достават до Комисијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот. (835)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ ВО ШТИП

распишува
КОНКУРС

за прием на служба еден лекар од општа практика

Услови: Да има завршено лекарски стаж и да ги исполнува условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Личен доход спрема Правилникот за личен доход на Здравствениот дом — Штип.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работното место. (834)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДРАЧЕВО

распишува
КОНКУРС

за пополнување на работното место во органите на управата на ОС Драчево:

1. Судија за прекршоци на Општинското собрание на Општината Драчево.

УСЛОВИ:

Кандидатите да имаат завршено више образование и подолго искуство во службата.

Молбите со куса биографија и документите по чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на ОС Драчево, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (832)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува
КОНКУРС

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ

1. МИКРОБИОЛОГИЈА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

2. ПЕДИЈАТРИЈА, два наставника (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

3. НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

4. ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

5. ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

6. ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

7. БОЛЕСТИ НА УСТАТА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

8. ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ

1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, еден асистент
2. АНАТОМИЈА, два асистента
3. ПАТАЛОШКА АНАТОМИЈА, два асистента
4. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, два асистента
5. ФАРМАКОЛОГИЈА, еден асистент
6. ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, еден асистент

7. ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, еден асистент

Кандидатите под точка I и II со пријавата треба да поднесат потребни документи за избор предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје, како и чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Овој конкурс трае за точка I реден број 1, 2 и 3 и точка II реден број од 1 до 7, месец дена, а во точка I реден број од 4 до 8 до пополнувањето.

Пријавите се поднесуваат до Медицинскиот факултет — Скопје. (838)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|--|---|
| 1. Лекари од општа пракса за работа во амбуланти | 6 |
| 2. Лекари стажери | 4 |
| 3. Шеф на сметководство | 1 |

У С Л О В И:

Кандидатите од точка прва треба да имаат завршено медицински факултет и положен стручен испит, а кандидатите под точка два треба да имаат завршено медицински факултет.

Кандидатот од точката 3 треба да има завршено економски факултет или виша економска школа и 5 години практика.

Сите кандидати треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници. Молбите се поднесуваат на адреса:

Медицински центар (за конкурсна комисија) — Куманово.

Плата по тарифниот правилник на установата.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (839)

ЈАВНИ НАДДАВАЊА

УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕРКЕЗ“ — СКОПЈЕ

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на хотел на територијата на општина „Кале“ — Скопје

Претсметковната вредност на објектот изнесува 189.583.803 дин.

ЛИЦИТАЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕРКЕЗ“, СКОПЈЕ, ул. „Стив Наумов“ бр. 64 на ден 25. VII. 1963.

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на врата“ за фиксна сума без оглед на грешките во предмерот и претсметката, се според проектот и техничкиот опис.

Учесниците на наддавањето се должни да до-стават:

1. Писмена понуда во затворен коферт,
2. Гарантно писмо од Народната банка на износ од 1% од претсметковната вредност,
3. Потврда за регистрација на претпријатието,
4. Полномошно.

Рок за завршување на објектот е 1 мај 1964 година.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој ден од 7—10 часот во просториите на претпријатието „Меркез“ канцеларија на секретаријатот.

Рок за поднесување на понудите е 23. VII. 1963 година. (837)

На основа член 2, 5 и 8 од Уредбата за отстапување изградбата на инвестициони објекти, Металскиот завод „ТИТО“ — Скопје, тел. 4905 — вна-трешен 277 — Развојни сектор

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување работите на изградбата: хала за кочници и надградба на управна зграда во Скопје.

1. Работите се отстапуваат на основа инвестициона техничка документација, која ја има обезбедено инвеститорот.

2. Ориентациона или приближна вредност на работите изнесува 177,450.000 динари.

3. Рок за завршување на работите:

а) Хала за кочници, дел под шедовите 15. XII 1963 год. а дефинитивно завршен објект 1. VI. 1964 година.

б) Надградба на управна зграда 1. X. 1963 г.

4. Јавното наддавање ќе се одржи на 20. VII. 1963 год. во 10 часот во Центарот за стручна наобразба при Металскиот завод „ТИТО“ — Скопје.

5. Учесниците на јавното наддавање се должни да поднесат документи пропишани во чл. 11 од Уредбата за отстапување инвестициони објекти.

6. Гарантно писмо од Народната банка во висина 1%, од претсметковната вредност.

7. Целокупната техничка документација со општи и посебни услови е на расположение на заинтересираните во просториите на Развојниот сектор од 8—12 часот при Металскиот завод „ТИТО“ — Скопје.

8. Инсталациите: електрична, компримиран воздух, централно греење не се предмет на оваа лицитација.

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

Во смисла на член 51 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 35 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/63), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1962 година (според образецот 11) во „Службен весник на СРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во образецот 11 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 11, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 11 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1962 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на СРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1962 година.

9. Понудувачите поднесуваат понуда спрема расположивиот лицитационен елаборат, а можат исто така да поднесат и понуда на основа свој проект (своја алтернатива) но под услови да не го менуваат технолошкиот процес и големината и распоредот на просториите. (833)

- 2/63, потврда за регистрација како и список на расположиви основни средства и раководни стручни кадри што ќе учествуваат во изведувачето на предметниот објект. (840)

СОДРЖИНА

Страна

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СРМ — СКОПЈЕ, УЛ. „12 УДАРНА БРИГАДА“ БР. 84а

распишува

II ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на делницата на магистралниот канал Кочани—Злетовска река, од с. Бање — с. Соколарци на должина цца 7,5 км.

Претсметковната вредност изнесува 389.000.000 динари.

Рок за завршување на работите е 30. XII. 1963 година.

Наддавањето ќе се одржи на ден 24. VII. 1963 год. во 8 часот во просториите на Дирекцијата.

Условите на наддавањето (лицитационен елаборат) може да се добие кај инвеститорот во соба бр. 10, со надокнада од 20.000 дин.

Учесниците на наддавањето должни се да достават писмени понуди, полномошно, гарантно писмо од Народната банка за положена кауција од 1% од претсметковната вредност, потврда за уплатена такса за учество според „Сл. лист бр.

- | | |
|--|--|
| <p>155. Уредба за установување посебен додаток за републичките инспектори на сообраќајот — — — — — 513</p> <p>156. Уредба за установување посебен додаток на службениците овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и заштита на растенијата — — — — — 513</p> <p>157. Одлука за бројот на студентите што можат да се запишат на одделни факултети на Универзитетот во Скопје — — — 513</p> <p>158. Наредба за минималниот годишен обем на издавачка дејност на издавачко претпријатие кое покрај издавачката дејност се занимава и со други дејности — — 514</p> <p>159. Решение за определување лаборатории што ќе ги вршат испитувањата на чумата кај свињите и кокошките — — — 514</p> <p>160. Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица во СР Македонија — — — — — 514</p> <p>161. Одлука за задачите и овластувањата на службата на ревизија и инструктажа при Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — — 515</p> | <p>513</p> <p>513</p> <p>513</p> <p>514</p> <p>514</p> <p>514</p> <p>515</p> |
|--|--|